

НОВИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ НА СИСТЕМОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО

Со новата верзија на системот за електронско банкарство, активна од 13 Август 2016, овозможени се две нови функционалности.

1. **За правни лица: трансфер од кредитна линија во домашен и меѓународен платен промет**
2. **За правни и физички лица: Ресетирање на лозинка**

1. Трансфер од кредитна линија преку системот за електронско банкарство

За правните лица кои имаат кредитни линии во домашна валута и кредитни линии во странска валута за меѓународни плаќања, се овозможува процесирање на плаќањата од кредитната линија преку системот за електронско банкарство.

А) Кредитни линии во домашна валута

Правното лице ќе може да ги направи следните типови на плаќања од кредитната линија во домашна валута:

- Домашен платен промет (КИБС, МИПС и интерни трансфери кон клиенти на ПроКредит Банка)
- Буџетски плаќања (КИБС и МИПС)
- Менувачко работење

Притоа секогаш се избира кредитната линија од паѓачкото мени како сметка налогодавач. Директен трансфер од кредитна линија на трансакциска сметка не е дозволен.

Правното лице нема да може да ја користи кредитната линија за следните плаќања:

- Плаќање на комуналии
- Процесирање на плата ПП53
- Плаќање на збирни налози (batch)


Правното лице исто така нема да може да трансферира средства на сопствената сметка во друга банка, ниту пак на трансакциските сметки на овластените физички лица на правното лице во ПроКредит Банка. Правното лице може да врши трансфер кон останати трансакциски сметки на физички лица во ПроКредит Банка и во другите банки.

За секој тип на трансфер, освен менувачко работење, е потребно прикачување на документ. Кај менувачкото работење, со оглед на тоа дека правното лице потоа ги користи средствата за процесирање на дознака, документите се прикачуваат при регистрација на меѓународни плаќања.



Домашен платен промет

Се избира од паѓачкото мени кредитната линија од која се врши плаќањето и соодветно се пополнуваат полињата во делот кај налогопримачот:



Добредојдовте **NASHOKU PAVLE** (Последна најава: 07.07.2016 15:00:26) [Печати](#) | [Излез](#)

Inbox	Домашен трансфер
Сметки	Податоци за сметка
Преглед на сметка	Број на сметка
Промет на сметка	Назив на сметка
Извод на сметка	Состојба на сметка
Трансфери	Расположливи средства
Сопствени сметки	Податоци за примачот
Менувачко работење	Одбери примач
Домашен платен промет	Сними ги податоците <input type="checkbox"/>
Буџетски плаќања	Назив на примач
Batch	Сметка на примач
Меѓународни плаќања	Назив на Сметка Примач
Плаќање комуналии	Адреса на примач
Процесирање плата	Банка на примач
Сеф за готовина	
Налози за одобрување	
Последни 100 Налози	
Профил на корисникот	
Промени лозинка	
Ажурирање на налогопримачи	
Излез	
Упатство за инсталација	
Сертификат на токен	
Сертификат на CD	
Драјвери за токен	
Сarisom компонента	

[X Откажи](#) [➔ Понатаму](#)

При регистрирање на плаќањето треба се да прикачи и документот врз основа на кој се врши плаќањето. Без прикачување на документот, налогот нема да се регистрира, при што се добива следната порака:

Ве молиме проверете ги внесените податоци:

- Ве молиме префрлете датотека.

[X Откажи](#) [◀ Назад](#) [➔ Понатаму](#)

По внесување на документот налогот може да се регистрира.

При регистрација на налог во домашен платен промет, правното лице потребно е да има средства на трансакциската сметка за износот на провизијата на налогот. Доколку не располага со средства на трансакциската сметка, без оглед на тоа што има расположливи средства на кредитната линија, налогот нема да може да се регистрира. Провизиите на налозите од кредитните линии се во ист износ со провизите за налозите процесирани од трансакциска сметка преку електронско банкарство.

Буџетски плаќања

Правното лице може електронски да прави буџетски плаќања директно од кредитна линија. Исто како и кај домашен платен промет, правното лице треба да располага со доволно средства на денарската трансакциска сметка за износот на провизиите, како и да прикачи соодветен документ.

Inbox	Буџетско плаќање
Сметки	Податоци за сметка
Преглед на сметки	Број на сметка
Промет на сметка	Назив на сметка
Извод на сметка	Состојба на сметка
Трансфери	Расположливи средства
Сопствени сметки	Податоци за примач
Менувачко работење	Сметка на примач
Домашен платен промет	Назив на примач
Буџетски плаќања	Адреса на примач
Batch	Банка на примач
Меѓународни плаќања	Назив на банка
Плаќање комуналии	Податоци за плаќањето
Процесирање плата	Износ
Сеф за готовина	Начин на плаќање
Налози за одобрување	Уплатна сметка
Последни 100 налози	Шифра
Профил на корисникот	Програма
Промени лозинка	Повикување на број (налогодавач)
Ажурирање на налогопримачи	Цел на дознака
Излез	Прикачени Документи
Упатство за инсталација	Attach and detach file(s) ? 1 file(s) uploaded
Сертификат на токен	
Сертификат на CD	
Драјвери за токен	
Сapicom компонента	
Windows XP 32-bit	


Терминскиот план за регистрација на налозите од кредитна линија во домашен платен промет, буџетски плаќања, како и менувачко работење е ист како и кај налозите регистрирани од трансакциска сметка.

Б) Кредитни линии во девизи за плаќање кон странство

Правното лице може да ја користи кредитната линија за плаќање во странство единствено преку трансфер на средства на Преодна сметка (Transitory account), понатаму од преодна сметка потребно е да се направи соодветна дознака преку опцијата Меѓународни плаќања.

Сопствени сметки

Правното лице ја избира кредитната линија од паѓачкото мени и притоа прави пренос на Преодна сметка (Transitory account) во иста валута. Клиентот нема да може да трансферира средства на Преодна сметка (Transitory account) во друга валута ниту пак на трансакциската сметка.



ProCredit Bank
Macedonia

Добредојдовте **NASHOKU PAVLE** (Последна најава: 07.07.2016 15:00:26) [Печати](#) | [Излез](#)

Inbox	Трансфер помеѓу сопствени сметки
Сметки	Податоци за сметка
Преглед на сметки	Број на сметка
Промет на сметка	Назив на сметка
Извод на сметка	Состојба на сметка
Трансфери	Расположливи средства
Сопствени сметки	Податоци за примач
Менувачко работење	Одбери примач
Домашен платен промет	Назив на сметка
Буџетски плаќања	Состојба на сметка
Watch	Расположливи средства
Меѓународни плаќања	
Плаќање комуналии	
Процесирање плата	
Сеф за готовина	
Налози за одобрување	
Последни 100 налози	
Профил на корисникот	
Промени лозинка	
Ажурирање на налогопримачи	
Излез	
Упатство за инсталација	
Сертификат на токен	
Сертификат на CD	
Драјвери за токен	
Сarisom компонента	

Откажи | Понатаму

Правното лице нема да може да ја користи девизната кредитна линија за плаќање во странство за:

- Домашен платен промет
- Буџетски плаќања
- Процесирање на плата
- Плаќање на збирни налози (batch)
- Плаќање на комуналии
- Менувачко работење

2. Ресетирање на лозинка

Опцијата ресетирање на лозинка преку електронско банкарство е достапна за физички и за правни лица. Со оваа опција се овозможува генерирање на нова лозинка на клиентот во случај на заборавена постоечка лозинка.

Со новата функционалност му се овозможува на клиентот да добие TAN број на СМС порака на својот мобилен телефон и со користење на истиот да ја ресетира лознката.


Со оваа опција се врши ресетирање на лозинката за логирање на системот за електронско банкарство, не и на лозинката на сертификатот за потпишување на налозите.

Опцијата се наоѓа на интернет страната на банката за логирање на системот за електронско банкарство:



Безбедносни совети	Корисник
Мрежно крадење на идентитет	Одберете јазик: Македонски Shqip English
Општи инф. за безбедност	Корисничко име: <input type="text"/>
Сомнителни е- пораки	Лозинка: <input type="password"/>
Корисничко упатство	Ресетирање на лозинка <input type="button" value="Влез"/>
Електронски трансакции	
Плаќање со датотека	
E-bank автоматска иставања	

Клиентот го внесува корисничкото име и избира Понатаму:



Безбедносни совети	Ресетирање на лозинка
Мрежно крадење на идентитет	Ве молиме внесете го Вашето корисничко име
Општи инф.за безбедност	Корисничко име <input type="text"/>
Сомнителни е- пораки	<input type="button" value="X Откажи"/> <input type="button" value="➔ Понатаму"/>
Корисничко упатство	
Електронски трансакции	
Плаќање со датотека	
Е-bank автоматска инсталација	
Инструкции за приливи	

Клиентот го внесува својот мобилниот телефон (се внесува мобилниот телефон од физичкото лице, имател на корисничкото име) со кој е идентификуван и во банкарската апликација и неговиот датум на раѓање.

Безбедносни совети	Ресетирање на лозинка
Мрежно крадење на идентитет	Ве молиме внесете ги следниве податоци
Општи инф.за безбедност	Корисничко име
Сомнителни е- пораки	Мобилен <input type="text"/> Пример 3897XXXXXXX
Корисничко упатство	Датум на раѓање <input type="text"/>
Електронски трансакции	<input type="button" value="X Откажи"/> <input type="button" value="➔ Понатаму"/>
Плаќање со датотека	
Е-bank автоматска инсталација	
Инструкции за приливи	

Доколку истите се точно внесени и се идентични со оние евидентирани во банкарската апликација, се валидираат и потоа се испраќа TAN број на СМС порака до евидентираниот број.

По добивањето на TAN бројот, клиентот го внесува на системот за електронско банкарство, внесува нова лозинка и ја потврдува. На овој начин ресетирањето на лозинката е завршено и клиентот може да ја користи новата лозинка за логирање.

